



ROLLS ROYCE PHANTOM



Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

Доколку нечиј паричник може да се мери со осумцифрени броеви, тогаш неговиот

сопственик за себе го сака само најдоброто, односно воопшто не е важна цената за тоа што сака да го има. Кога овие луѓе купуваат, секако дека ќе купат скап автомобил и би се воделе од истите принципи на избирање. Доколку се праша некој автофан, кои се најлукусузните автомобили на денешницата, тој меѓу другите задолжително ќе го спомне RR Phantom.

За овој автомобил не се важни неговата потрошувачка ниту, пак, димензиите. Кога некој има приватен возач, тој не се грижи дали

место за паркирање ќе се бара 5 или 10 минути, важно му е само да се чувствува удобно во текот на возењето. Во овој случај не се бара автомобил, туку луксузна јахта на тркала, која овозможува "вселенско" доживување во возењето.

Продолжувањето на овој автомобил е во делот на предните седишта, и со тоа

се подобрува пространството и комфорот на задните седишта, каде има место во изобилство. Долгата верзија прво ќе се забележи по подолгите задни врати, кои се отвораат во спротивна насока од претходната верзија. За љубопитните, информација дека основната верзија на овој автомобил чини 540.000 евра.



ЛЕГЕНДАТА ПОВТОРНО РОДЕНА

Фабрички најсилниот направен Ford Mustang на сите времиња ќе се појави на пазарот следната година. Моделот под името Shelby Cobra GT 500 е наследник на легендарната Shelby Cobra

од шеесеттите години. Новиот модел ќе биде препознатлив по големиот знак во форма на змија на предната решетка на ладилникот. На задниот дел на автомобилот впечатлив е големиот наслов



Ми-Да Моторс

"Shelby", како доказ дека прочуениот Karol Shelby ги вмешал своите прсти во развојот на овој модел.

Заедно со инжењерите од SVT, Фордовото одделение за специјални возила, тој е главниот виновник за оживувањето на легендата. Новата "лута кобра", има многу силен 4.5 литарски V8 мотор. Снабден е со "супершаржер", кој е задолжен за производството на 450кс. Шасијата е една од најуспешните фордови модели, и е направена за високи перформанси, така што со овој мотор Mustang ќе ги покаже сите свои квалитети.

ФЛЕШ ВЕСТИ

НОВА ЛЕТНА ГУМА

На Салонот за автомобили во Женева, Continental го претстави своето ново чедо ContiPremiumContact2 со 3D жлеб. Летната гума поставува нови стандарди при сопирање на сува и мокра подлога. Тајната на добрите резултати лежи во единствениот 3D жлеб со рамни и стрмни страни, кои ги стабилизира блоковите од шарата, дури и во критични ситуации како, на пример, маневар на избегнување, кога гумата е најмногу подложена на свиткување. Останува да видиме како Continental ќе се покаже во споредба со останатите гуми од неговата класа.

И ОВА Е BMW?

Соголено, матно црно и, исто така, со четири цилиндри како "јапонците". Новиот брзински мотор K1200 R отскокнува од тековната мода на голо, збунувачки грди родстери, кои препукнуваат од моќ. Со 163 кс, K1200 има иста моќ колку најомилениот дизел во "тројката" 320д и спринтува за 2.8 секунди до стотка. Почетните проблеми на новиот четирицилиндрец, кој дебитираще есента во RS и мораше да претрпи неколку измени, сега се надминати. Овој мотор ќе чини околу 11.500 евра.

СОСЕМА НОВ HYUNDAI ACCENT

По неколку редизајнирани изведби на постојниот Accent, најголемиот корејски производител на автомобили Hyundai се определи за сосема нова генерација на овој свој популарен модел, кој беше промовиран на Автосаемот во Њујорк.

Кај овој модел особено се забележливи целосно заоблените линии, кои доминираат, како од надвор така



и внатре. Согласно сеприсутниот тренд во автоиндустријата и новиот Accent "порасна", но помалку отколку што се очекуваше. Неговата должина изнесува 4.5м, а широчината е 2.5м, со што Accent е во самиот

врв на својата класа.

Најавена е богата сервиска опрема, а за американскиот пазар ќе се вградуваат 1.6 литарски бензински мотори со 110кс, додека европ-

ските купувачи ќе добијат поголем избор на погонски единици. На почетокот ќе бидат достапни каросериски изведби со три и со четири врати, а следната година на пазарот би требало да се појави и изведбата со пет врати.

